

ПОТЕНЦИЈАЛИ И МЕРАЦИ!?



Во реториката може да се забележи дека таборот на Костовски избра да се бори со шарм и да одговара на провокациите со "усул", бидејќи тој стил нема да има ретрограден процес во однос на прибирањето на гласовите од електоратот.

За разлика од него штабот на Пенов се определи да го освојува избирачкото тело со проверени чекори, оставајќи му ја диригентската палка на "големиот брат", кој предводен од лидерот на СДСМ, Вла-

до Бучковски, го засилува то- нот во кампањата и на неа и дава нов шмек. Булдожерот од колацијата "За Македонија заедно" нè потсетува на минатото кога сепак имавме и крв и пот и...жртвени јагниња. Но, за жал, оваа атмосфера некому не му одговара. Кому? Можеби на опасните прово- катори, кои немаат доволно "гориво" за да го распалат ог- нот до посакуваните размери.

Кандидатот за градоначал- ник на Скопје, Трифун Кос- товски, му препорача на пре- миерот Бучковски повеќе да се занимава со своите и со проблемите кои ја засегаат Владата, отколку брутално да го напаѓа него. Овој напад, односно одговор, следува по низата вербални коментари кои Бучковски ги упати на ад- реса на Костовски, а особено на промоцијата на програма- та на Ристо Пенов, која се одр- жа во МНТ.

"Наместо да се занимава со своите проблеми, тој се става во функција на ментор на чо- век кој дефинитивно ги изгу-

бил сите критериуми кои се неопходни за негова поддрш- ка", изјави независниот канди- дат за градоначалник на Скоп- је, Костовски, критикувајќи го ривалот Пенов за промаше- ните стандарди на капитал- ниот проект "Водњанска".

Лидерот на ЛДП, Ристо Пе- нов, на промоцијата на сво- јата програма за градоначал- ничката фотелја на Скопје, ис- такна дека сè што ветил тоа и го реализирал. Тој на граѓа- ните им вети дека, покрај еко- номски развој и пораст на вработувањата, ќе ја рекон- струира и Старата железничка станица, ќе изгради жичарни- ца до Водно, градска фонтана, голем детски забавен парк, хотели итн.

"Јас немам сомнеж во себе, а ниту во својот тим, ниту во овие предложени кандидати. Цврсто верувам дека градот ќе го развиваме како европ- ска метропола, со богат и ква- литетен живот", изјави Пенов.

Неговиот поддржувач, пре- миерот Владо Бучковски, ја искористи манифестација во

☀ Господине Костовски, на локалните избори 2005 година опозицијата се обедини и ја поддржа Вашата кандидатура. Дали тоа значи дека таа ја поддржува Вашата понудена програма за развој и раководење со градот?

КОСТОВСКИ: Тоа е неспорен факт и, според мене, мошне значаен за развојот на демократските процеси во Македонија. Се покажува дека независно од одредени идеолошки и поли- тички разлики, секогаш е можно да се постигне консензус за одредени теми, проекти или цели. Овој пат целта е сосема јас- на: поддршка на независната кандидатура за градоначалник и поддршка на програмата за развој и раководење со градот, што ги изразува, пред сè, интересите и потребите на граѓаните. Според мене, ова е нова придобивка во развојот на политич- киот и демократскиот процес токму на локалните избори.

☀ Во Програмата за управување со главниот град се залагат за нов вид менаџирање со ресурсите на метрополата, при што основна задача Ви претставува граѓанинот, кој треба да одлу- чува за главните проекти во градот. На кој начин тоа ќе го ос- тварувате, бидејќи досегашното практикување на релација град (градоначалник) - граѓанин никогаш не профункционира во вистинска смисла на зборот?

КОСТОВСКИ: Најпрво, моја определба е дека власта извира од и му припаѓа на граѓанинот. Во таа смисла, во програмата предлагам низа познати европски стандардизирани форми на директно одлучување на граѓаните за одредени важни пра- шања: почнувајќи од референдумот до најразлични други со- вети и форми. Истовремено, релацијата Градски совет - градо- началник добива сосема нова содржина кога градоначалникот

е независна личност. Во такви услови усогласувањето на "пар- тиските интереси" во Советот станува многу пообјективен про- цес. Во тој контекст, сметам дека е голема предноста и во ко- ординацијата на активностите со градоначалниците на оп- штините, но и со централната власт. И, секако, последниот мош- не значаен факт е што таквата моја позиција ќе ми дозволи фор- мирање стручна и непартиска градска администрација. Всуш- ност, тоа би била огромна придобивка и во интерес на граѓа- ните, но и во интерес на европските стандарди во локалната са- моуправа.

☀ Дали сегашните законски норми Ви овозможуваат вистинско насочување на силите и средствата на градот, кои ќе можат да бидат ангажирани за изградба или реконструкција на објекти значајни за скопјани?

КОСТОВСКИ: Законите се добра основа за таквите цели. Но, што е уште поважно е како да се управува со средствата во градот. Јас тука нудам сосема нов пристап: ефикасно искористување на ресурсите и цврста фискална дисциплина и кон- трола. Ова последното е една од болните точки на сегашното управување со градот. Токму затоа јас ќе понудам реструкту- ирање на институцијата контрола. Вториот аспект, пак, во контекст на Вашето прашање, се капиталните инвестиции и вложувањето во инфраструктурата на градот. Сметам дека тоа е вистинскиот приоритет за да се надмине сегашното лошо уп- равување со буџетот на градот. Тоа мора да претрпи ревизија, бидејќи вложувањето во јавната инфраструктура е предуслов за економски развој не само за градот, туку и за националната економија во целина.



МНТ, ветувајќи дека повеќе нема да биде нежен кон Трифун Костовски.

"Господине Костовски, маските паднаа за време на претседателските избори, а Ви тогаш покажавте други амбиции, вам не Ви било толку

за Македонија колку што сакавте да станете претседател. И кога не станавте претседателски кандидат на СДСМ, покажавте ново лице", провоцираше Бучковски.

Пишува: **Кокан СТОЈЧЕВ**

☀ Господине Пенев, Вашата кандидатура ја поддржа партнерот од коалицијата "За Македонија заедно" СДСМ. Дали тоа значи дека ја поддржуваат Вашата понудена програма за развој и раководење со градот?

ПЕНОВ: Поддршката за мојата повторна кандидатура од страна на коалиционите партнери доаѓа како резултат на нивната доверба во мене која, пак, мислам дека ја заслужив со досегашната работа како градоначалник на Скопје, но секако и поради конкретните проекти и цели кои ги поставив за новиот мандат, а кои одат во насока градот да прерасне во вистинска европска метропола. Ваквата насока на развој на главниот град, која можеме да ја одржиме само со напорна работа во реализацијата на конкретни проекти, се совпаѓа со целите на коалицијата "За Македонија заедно" - членство на земјата во ЕУ и во НАТО. Знаете, како лидер на втората по големина владајачка политичка партија, условно би можел да бирам која функција да ми припадне, но јас го сакам Скопје и мислам дека најмногу можам да придонесам како градоначалник. Особено сега кога прв пат добивам реални инженерции да ги решавам локалните проблеми и да ја доближам локалната власт до граѓаните, по примерот на европските градоначалници.

☀ Новата битка на локалните избори во 2005 година ја браните со Вашиот досегашен успех, секој ден еден проект. Дали можеме да очекуваме дека ќе го задржите овој интензитет, бидејќи сегашната законска регулатива Ви дава поголеми развојни можности (одврзани раце)?

ПЕНОВ: Сметам дека досегашните успеси, или посликовито кажано, реализацијата на повеќе од еден проект дневно во изминативе 8 години, претставува солиден "кредит" за да се побара нов мандат од гласачите. Сè она што јас и мојот тим го сработивме во изминатиот период произлегуваше од реалните потреби на граѓаните. Ако се потсетиме како беше пред да стапам на оваа функција можеме да заклучиме дека за овие 8 години Скопје многу порасна и созреа. Кога прв пат стапив на функцијата градоначалник, градот делуваше како да е забора-

вен од сите. Последниот мост на Вардар беше пуштен во употреба во 1974 година. Реконструкциите на улиците беа реткост. Тие беа полни со дупки и раскопани. Сега имаме 116 целосно реконструирани улици, 660.000 м² нова коловозна површина, 3 нови моста, нова автобуска станица итн. Во Скопје 16 години не беше поставена ниту една нова скулптура. Немаше репрезентативни хотели, места за забава и многу други институции, кои еден главен град треба да ги има. Денес Скопје не е забораен град. Тој има насмеано лице. Денес во градот се дебатира за тоа дали плоштадот одговара со Камениот мост и со кејот или, пак, со улицата "Македонија". Сега скопјани со својот "пржав дух" не разговараат за трњата и депонијата покрај кејот, туку за тоа дали велосипедската патека е подобра за ролери или, пак, за пешачење. Не се коментира за тоа дека нема никакви активности за забава и разонода, туку скопјани се двоумат дали да одат на кафе во ГТЦ, на кеј, на плоштад кај Фуфо, во "Беверли хилс" во Капиштец, во "Бисер" во Аеродром или, пак, некаде надвор од толпите во многуте кафулиња или ресторани. Во Скопје денес не се разговара само за тоа каков концерт се гледало на некоја сателитска програма, туку за тоа кој ди-џеј во клубовите е поинтересен да се посети. Така, Скопје денес веќе е метропола, која сè уште се развива и на која сè уште се работи, но сепак метропола. Што се однесува до новите надлежности, тие прв пат ни отвориаат простор со својата работа значително да влијаеме во подобрување во области, како што се, локалниот економски развој, образованието, здравството, социјалните прашања, урбанистичкото планирање, ако сакате и безбедноста. Ако говорам за себе и за мојот тим, новите инженерции ќе ни овозможат не само да ги реализираме проектите, кои досега поради "врзаните раце" не успеавме да ги направиме, а им се потребни на градот и на неговите жители, туку и да се посветиме на реализацијата на проекти кои носат развој, а не само санација на проблемите.

☀ Ветувате многу нови проекти, дали ќе биде скратен временскиот период кога тие ќе можат да бидат видливи?

ПЕНОВ: Во новиот мандат, еден од капиталните проекти ќе биде реформата на локалната администрација и нејзино доближување до граѓаните. Тоа е услов и за динамизирање на локалниот развој. Моја задача ќе биде да создадам услови за влез на нови инвестиции во градот. Во новиот мандат треба да работиме на клучните точки на развојот на градот, кои веќе се поставени. Тоа се градскиот плоштад, автобуската станица, спортската сала, Старата чаршија. На просторот околу спортската сала се планира да се градат базен, шопинг центар, хотел, односно целосен комплекс кој ќе привлекува илјадници луѓе. Во сличен дух ќе се разработи и автобуската станица и поврзувањето со левата страна од Вардар. Скопје е најголем потрошувачки центар и е најголема туристичка дестинација во Македонија. Наша концепција е да ги искористиме овие карактеристики на градот за да привлечеме уште повеќе туристи во Скопје и да создадеме услови за зголемување на потрошувачката која, пак, директно влијае врз динамизирање на економската активност. Треба да создадеме услови туристите да сакаат подолго да се задржат во Скопје. Затоа треба да се изградат повеќе ресторани, повеќе шопинг центри, хотели, а треба да се додадат и дополнителни содржини на сегашните туристички локации, како што е, жичарница до Милениумскиот крст и слично. Тука е и Старата чаршија која како комплекс може да се претвори во многу добра туристичка атракција, таму треба да биде поосветлено и почисто, но според мене тоа е најбрзо решливиот проблем. Клучен предизвик е создавањето атрактивни содржини, кои ќе бидат доволно провокативни не само за нас, туку и за странците. Исто така, концентрирани ќе бидеме и на проекти кои треба да го растоварат сообраќајниот хаос во центарот на градот, да ја подобрат еколошката слика, а ќе работиме и на конкретни социјални програми, но и на такви кои треба да овозможат отворање перспективи за бизнис и нови работни места, како што е проектот наречен компјутерска долина. Свесен сум дека ова е амбициозна програма, но таа произлегува од потребите на жителите на Скопје, затоа заслужува целосно да биде реализирана во наредните 4 години, а резултатите секако ќе бидат видливи.